



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Среда, 3 ноември 1982
Скопје
Број 41
Год. XXXVIII

Претплатата за 1982 година изнесува 900 динари. Овој број чини 40 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

575.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од Законот за помилување, Претседателството на СРМ на седницата одржана на 22 октомври 1982 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се прости на:

1. Драгановски Јован Слободан, од Скопје,
2. Стевановиќ Велимир Марко, од Ниш,
3. Гоцев Димче Душко, од с. Дорфулија,
4. Кадиовски Тодор Кире, од с. Долно Српци,
5. Зулкуфли Муртезан Муртезани, од Тетово,
6. Јајовски Кемал Камил, од Битола.

II

Изречената казна затвор во траење од 2 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не стори ново кривично дело на:

1. Којавецки Тосум Есат, од с. Корошиште.

III

Изречената казна затвор во траење од 2 месеци и 15 дена се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не стори ново кривично дело на:

1. Галев Милан Јоцо, од Кавадарци.

IV

Изречената казна затвор во траење од 3 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудените во рок од 1 година не сторат ново кривично дело на:

1. Идризи Ебиб Абедин, од с. Г. Лешница,
2. Пановски Диванис Здравко, од Делчево.

V

Изречената казна затвор во траење од 5 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не стори ново кривично дело на:

1. Мицкоски Наум Тодор, од с. Мешеишта.

VI

Изречената казна затвор во траење од 6 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не стори ново кривично дело на:

1. Величковски Иван Милко, од Кочани.

VII

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се намали за 6 месеци на:

1. Стојанов Мирчо Борко, од Струмица.

VIII

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се намали за 1 година на:

1. Шатуленко Димитрија Борис, од Скопје.

IX

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-525
22 октомври 1982 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Ангел Чемерски, с. р.

576.

Врз основа на член 393, став 4 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, а во врска со член 3 од Одлуката за издвојување на дел од средствата од малопродажната цена на моторниот бензин и плинското масло од посебна сметка („Службен весник на СРМ“, бр. 32/82), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ИЗДВОЕНИТЕ СРЕДСТВА НА ПОСЕБНА СМЕТКА ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ НА СТРАНСКИ КРЕДИТИ

Член 1

Средствата издвоени на посебна сметка, согласно со член 2 од Одлуката за издвојување на дел од средствата од малопродажната цена на моторниот бензин и плинското масло на посебна сметка, Службата на општественото книговодство ќе ги насочи за повлекување на странски кредити од Меѓународната банка за обновa и развој и од Европската инвестициона банка, а за развој на сообраќајот, енергетиката и на основното земјоделско производство и тоа:

1. за развој на сообраќајот:
 - за патишта 40%
 - за железничкиот сообраќај 30% и
2. за развој на основното земјоделско производство 30%

Член 2

Средствата од член 1, точка 1, алинеја 1 од оваа одлука се даваат без обврска на враќање.

Член 3

Средствата од член 1, точка 1, алинеја 2 и точка 2 на оваа одлука се даваат во вид на кредит со рок на враќање од 5 години, почнувајќи од 1 јули 1983 година и со камата од 8% годишно.

Член 4

Договор за користење и враќање на кредитите од член 3 на оваа одлука ќе склучи, во името на Извршниот совет, републичкиот секретар за финансии.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1956/1
8 октомври 1982 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

577.

Врз основа на член 393, став 4 од Уставот на СРМ, а во врска со точка 10 и 12 од Одлуката за највисоките цени за нафта и за дериватите на нафта и за начинот на формирање на цените на дериватите на нафта („Службен лист на СФРЈ“ бр. 41/82), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД СРЕДСТВАТА ОД МАЛОПРОДАЖНАТА ЦЕНА НА МОТОРНИОТ БЕНЗИН И ПЛИНСКОТО МАСЛО НА ПОСЕБНА СМЕТКА

Член 1

Во Одлуката за издвојување на дел од средствата од малопродажната цена на моторниот бензин и плинското масло на посебна сметка („Службен весник на СРМ“ бр. 32/82), во член 1, по ставот 2, се додава нов став, кој гласи:

„Средствата од став 1 на овој член можат да се користат за краткорочни, обртни средства до користењето за намените од став 2 на овој член“.

Член 2

Во член 3 се додава нов став 1, кој гласи:

„Условите за користење на враќање на средствата од член 1, став 3 на оваа одлука ќе се утврдат со договор што во името на Извршниот совет ќе го склучи републичкиот секретар за финансии“.

Досегашниот став 1 станува став 2.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1957/1
1 октомври 1982 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

578.

Врз основа на член 3 од Законот за водење на паричните средства на Републиката и на општините како депозит во Народната банка на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 42/77) и на Резолуцијата за политиката на остварувањето на Општествениот план на Социјалистичка Република Македонија за периодот од 1981 до 1985 година, во 1982 година („Службен весник на СРМ“ бр. 42/81), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАМЕНИТЕ, НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СЛОБОДНИТЕ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА НА РЕПУБЛИКАТА И НА ОПШТИНИТЕ ВО 1982 ГОДИНА ШТО СЕ ВОДАТ КАКО ДЕПОЗИТ ВО НАРОДНАТА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Одлуката за намените, начинот и условите за користење на слободните парични средства на Републиката и на општините во 1982 година што се водат како депозит во Народната банка на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 14/82 и „Службен весник на СРМ — Посебен службен весник“ бр. 7/82), во член 2 процентот „10%“ се заменува со „5%“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-2149/1
29 октомври 1982 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

579.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“, бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА РАЗРЕПУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

1. М-р Лазар Толоч се разрешува од должност советник на претседателот на Републичкиот комитет за здравство и социјална политика, поради заминување на друга должност, сметано од 15. IX. 1982 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-1875/1
16 септември 1982 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

580.

Врз основа на член 27 од Законот за студентските домови („Службен весник на СРМ“, бр. 27/77), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СТУДЕНТСКИОТ ЦЕНТАР „СКОПЈЕ“ — СКОПЈЕ

1. Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија е согласен со Одлуката на Советот на Студентскиот центар „Скопје“ — Скопје со која за директор на Центарот е именуван Добре Јакимов, досегашен директор на Центарот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-1865/1
16 септември 1982 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

581.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на членот 15 алинеја 2 и членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 9 септември 1982 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА членот 23-а од Правилникот за решавање на станбените потреби, донесен од работниците на Работната заедница на заедничката стручна служба на Самоуправната интересна заедница на становањето и на Самоуправната интересна заедница за комунална дејност и патишта во Титов Велес, со референдум одржан на 5 февруари 1982 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Работната заедница на заедничката стручна служба на Самоуправната интересна заедница на становањето и на Самоуправната интересна заедница за комунална дејност и патишта во Титов Велес на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, по повод поднесена претставка, поведе постапка за оценување законитоста на членот 23-а од правилникот означен во точката 1 на оваа одлука затоа што основано се постави прашањето за неговата законитост.

4. На седницата Судот утврди дека оспорениот правилник содржи разработен систем на основи и мерила за распределба на станови. Така, со членот 19 се предвидени основите: станбени услови, работен придонес, работен стаж, семејни прилики и здравствена состојба на работникот. По сите овие основи се определени бодови.

Со членот 23-а од правилникот трудот и резултатите од трудот се предвидени како посебни основи за распределба на станови, меѓутоа без нивно објективизирање. Со истата одредба, како посебен основ за распределба на станови, се предвидени и дисциплината и другарскиот однос на работникот кон останатите работници на работната заедница и кон претпоставените работници, кој основ, независно од другите основи, повлекува 30 бода.

Од содржината на оспорениот правилник, произлегува дека тој содржи основи и мерила за распределба на станови на работниците. Членот 23-а од правилникот, пак, ги предвидува трудот и резултатите на трудот, како посебен основ за распределба на становите без негово објективизирање. Оваа одредба, како посебен основ, ги предвидува и дисциплината и другарскиот однос на работникот кон останатите работници и кон претпоставените работници, кои, според мислењето на Судот, не би можеле да се предвидат како основ бидејќи создаваат можност за субјективизам. Тоа посебно се однесува на одговорноста за недисциплината, која се утврдува во посебна постапка што се води пред надлежен орган.

Со ставот 1 на член 463 од Законот за здружениот труд е предвидено работниците во основната организација на здружениот труд со референдум да одлучуваат за основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка. Со членот 42 од Законот за станбените односи („Службен весник на СРМ“ бр. 36/73) е пропишана обврска работниците во основната организација на здружениот труд со општ акт однапред да ги утврдат основите и мерилата, според кои ќе се определува редот на првенството за добивање на стан.

Од изнесените законски одредби произлегува дека работниците во основната организација на здружениот труд со самоуправен општ акт, кој го донесуваат со референдум, ги утврдуваат основите и мерилата за распределба на станови и на средствата за станбена изградба. Притоа, тие треба да утврдат такви основи и мерила кои ќе овозможат најобјективно да се изврши распределбата на станови без да се овозможи појава на субјективизам.

Со оглед на тоа што со членот 23-а од оспорениот правилник трудот и резултатите на трудот се предвидени како посебен основ за распределба на станови без нивно објективизирање и што дисциплината и другарскиот однос на работникот кон останатите работници на работната заедница и кон претпоставените работници се предвидени, исто така, како посебен основ, Судот оцени дека таквите основи за учество во распределбата на станови можат да доведат до субјективизам, поради што тој не е во согласност со членот 42 од Законот за станбените односи.

На основа изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 85/82
9 септември 1982 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с. р.

582.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 16 септември 1982 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ ОДБИВА предлогот на Основниот суд на здружениот труд во Скопје за оценување уставноста и законитоста на член 12 точка 1—6 од Правилникот за станбени односи, донесен од работниците во Основната организација на здружениот труд погон механизација во состав на Работната градежна организација „Бетон“ во Скопје, со референдум на 30 март 1981 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Основната организација на здружениот труд погон механизација во Скопје, на начин определен за објавување на самоуправните општи акти.

3. Основниот суд на здружениот труд во Скопје, со предлог поднесен до Уставниот суд на Македонија, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на член 12 точка 1—6 од актот означен во точката 1 на оваа одлука. Според наводите во предлогот оспорените точки 1—6 на член 12 од правилникот се противуставни и незаконити затоа што некои работници ги исклучуваат од правото на добивање стан само заради тоа што се сопственици на определен стан и со тоа е повреден уставниот принцип за еднаквост на работниците во основната организација на здружениот труд.

4. Во претходните испитувања и на седницата Судот утврди дека според член 11 од оспорениот правилник право на решавање на станбените потреби по одредбите на овој правилник има секој работник кој засновал работен однос на неодредено време, членовите на потесното семејство на работникот кај кои во меѓувреме настапила смрт како последица на повреда на работа или професионално заболување а кои со него живееле во семејно домаќинство, како и работникот пензионер кој до заминувањето во пензија работел во основната организација и ги исполнува условите по одредбите на овој правилник за решавањето на неговите потреби кои до пензионирањето не му биле решени. Според точките 1—6 на членот 12, пак, од оспорениот правилник работникот нема право на решавање станбени потреби: ако тој или член на неговото семејно домаќинство со кој живее веќе е носител на станарско право на соодветен стан; ако работникот или член на семејното домаќинство со кој заедно живее е сопственик на стан или станбена зграда; ако работникот веќе користел станбен кредит за решавање на станбеното прашање и го решил со соодветен стан; ако работникот одбил соодветен стан во општествена сопственост па останал без стан односно соодветен стан по своја волја (замена, преселување во друг стан и сл.); ако работникот примал на становање други лица со што ја смалил семејната станбена површина и на тој начин се довел во ситуација да има несоодветен стан, како и работникот кој има станарско право на соодветен стан во општествена сопственост односно има своја семејна зграда или сопствен стан како дел од зграда како и викендица која одговара на соодветен стан и се наоѓа во седиштето на подрачјето на општината односно градот каде е и седиштето на основната организација и ако работникот може секојдневно без штетни последици по него нормално да ги извршува работите и работните задачи.

5. Со членот 214 од Уставот на СР Македонија, загарантирано му е на граѓанинот да стекнува станарско право на стан во општествена сопственост, со кое му се обезбедува, под услови определени

со закон, трајно да користи стан во општествена сопственост заради задоволување на личните и семејните станбени потреби.

Согласно ставот 1 на член 42 од Законот за станбените односи („Службен весник на СРМ“ бр. 36/73), давателот на стан на користење со општ акт ги утврдува начинот, условите и редот на првенството по кој ќе се даваат становите на користење. Врз основа на тоа овластување, работниците во основните организации на здружениот труд, кои како инвеститори изградиле или по друг основ се здобиле со стан, самостојно ги утврдуваат условите, критериумите и редот на првенството, а тоа значи основите и мерилата за доделување станови на користење, но при тоа тие не смеат да ги повредат уставните и законските права на работниците. Становите и средствата за кредитирање на станбената изградба работниците, по правило, ги обезбедуваат од доходот што е распореден за заедничка потрошувачка. Доходот, пак, според ставот 1 на член 19 од Уставот на СР Македонија, е резултат на заедничкиот труд на сите работници во основната организација. Членот 16 од Уставот на СРМ му гарантира на секој работник на здружениот труд со средства во општествена сопственост во сите облици на здружување на трудот и средствата, заедно и рамноправно со другите работници, покрај другото, да управува со трудот и да одлучува за доходот што ќе го оствари во различните облици на здружување на трудот и на средствата. Според ставот 3 на овој член, пак, противуставен е секој акт или дејствие со кое се повредуваат овие права на работникот.

Со оглед на тоа што работниците становите, по правило, ги обезбедуваат од делот на доходот издвоен за заедничка потрошувачка, Судот смета дека право да учествуваат во нивната распределба имаат сите работници. Меѓутоа, Судот смета дека при определувањето на основите и мерилата за утврдување редот на првенство за доделување на станови треба да се поаѓа од станбените, семејните и економските прилики на работникот, како и од правата и обврските на работниците во здружениот труд. Во конкретниот случај, со точките 1—6 на член 12 од оспорениот правилник одделни работници не се исклучени од правото да учествуваат во распределбата на станови. Со таа одредба всушност се оневозможува доделување на стан на користење на оние работници на кои им е решено станбеното прашање по точките 1—6 од член 12 од оспорениот правилник. Судот оцени дека решенијата содржани во овие точки не се во несогласност со законот и претставуваат израз на самоуправното право на работниците да ги утврдат основите и мерилата за добивање на стан на користење и средства за решавање на своите станбени потреби.

На основа изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 86/82
16 септември 1982 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Тога Николовски, с. р.

583.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на членот 15 алинеја 2 и членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 9 септември 1982 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВААТ точките 16, 17, 18, 19, 32, 38, 39, 40, 45, 46, 47, 48, 49, 53, 54, 58, 59 и 60 од Табелата на бодовите, составен дел на Правилникот

за распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка, донесена од работниците на Клиниката за детски болести во Скопје со референдум одржан на 16 јуни 1981 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Клиниката за детски болести во Скопје на начин предвиден за објавување на самоуправниот општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, по повод поднесена претставка, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на оспорените точки од табелата на бодови означена во точката 1 на оваа одлука затоа што основано се постави прашањето за нивната уставност и законитост.

4. На седницата Судот утврди дека со точките 16, 17, 18, 19, 32, 38, 39, 40, 45, 46, 47, 48 и 49 работите на цитогенски техничар и на одделенска медицинска сестра на група оддели и отсеци, сите со виша медицинска подготовка, се вреднувани со 260 бода, а со средна медицинска подготовка со 220 бода. Со точката 53 работите на собен лекар од општа пракса по основот сложеност се вреднувани со 320 бода, на лекар во првата половина од специјализација со 330 бода, на лекар во втората половина од специјализација — помлад асистент со 340 бода, на лекар специјалист — асистент со 425 бода и на лекар специјалист — примариус, асистент со над 10 години специјалистички стаж и лекар специјалист доктор на науки со 495 бода. Со точката 54 работите и работните задачи на шеф на отсек — лекар специјалист, по основот сложеност, се вреднува со 400 бода, на лекар специјалист — помлад асистент со 425 бода, на лекар специјалист асистент со 450 бода, и на лекар специјалист примариус или доктор на науки со 500 бода. Со точката 58 работите и работните задачи на шеф на одделение, шеф на поликлиника и шеф на лабораторија, ако се лекари специјалисти, по основот сложеност се вреднувани со 400 бода, на лекар специјалист асистент со 450 бода, на лекар специјалист — примариус, виш стручен соработник или доктор на науки со 475 бода, на доцент на Медицинскиот факултет со 500 бода, на вонреден професор на Медицинскиот факултет со 530 бода и на редовен професор со 570 бода; со точката 59 работите на раководител на група одделенија и отсеци и тоа ако е лекар специјалист по основот сложеност се вреднувани со 400 бода, лекар специјалист асистент со 450 бода, лекар специјалист примариус или доктор на науки 480 бода, доцент на медицинскиот факултет со 530 бода и редовен професор на медицинскиот факултет со 570 бода; и најпосле, со точката 60 работите на директор на клиниката и тоа ако е лекар специјалист асистент со 450 бода, лекар специјалист примариус или доктор на науки 500 бода, доцент на медицинскиот факултет со 500 бода, вонреден професор на медицинскиот факултет со 530 бода и редовен професор на медицинскиот факултет со 570 бода.

Со Правилникот за систематизација на работите и работните задачи на клиниката за вршење на работите и работните задачи на работниците од точките 16 и 49 на оспорената табела, како услов, алтернативно е предвидено више или средно училиште. Понатаму, во овој правилник за работите и работните задачи од точките 53 и 54 на табелата е предвиден алтернативен услов асистент на Медицинскиот факултет или лекар специјалист, за работите и работните задачи од точките 58 и 59 е предвиден алтернативен услов професор или доцент или асистент на Медицинскиот факултет и за работите и работните задачи од точката 60 алтернативно е предвиден професор или доцент на Медицинскиот факултет.

Од содржината на актот за систематизација произлегува дека овој акт, како услов за вршење на работите и работните задачи наведени во означените точки, предвидува алтернативно средна или виша стручна подготовка, односно пониско или повисоко знаење. Тоа значи дека според одредбите

од овој акт и оние работници со средна стручна подготовка односно со пониско звање можат да ги вршат означените работи и работни задачи како и работниците со виша стручна подготовка односно со повисоко звање. Со други зборови, од овој акт за систематизација произлегува дека работниците од означените точки на оспорената табела со средна и виша стручна подготовка односно со повисоко и пониско звање вршат работи и работни задачи со иста сложеност. Поради тоа, работите и работните задачи на работниците со средна и виша стручна подготовка односно на работниците со пониски и повисоки звања по основот сложеност не можат различно да бидат вреднувани. Во колку, пак, постои разлика во работите и работните задачи што тие ги вршат, тоа треба да се искаже во Правилникот за систематизација на работите и работните задачи.

Според членот 22 од Уставот на СР Македонија и членот 126 од Законот за здружениот труд, на секој работник, во согласност со начелото на распределба според трудот и со порастот на продуктивноста на неговиот и на вкупниот општествен труд и со начелото на солидарноста на работниците во здружениот труд, му припаѓа од доходот на основната организација на здружениот труд личен доход за задоволување на неговите лични, заеднички и општи општествени потреби, според резултатите од неговиот труд и неговиот личен придонес што со својот тековен и минат труд го дал во зголемувањето на доходот на основната организација.

Со оглед на тоа што со точките 16, 17, 18, 19, 32, 38, 39, 40, 45, 46, 47, 48, 49, 53, 54, 58, 59 и 60 од означената табела работите и работните задачи на работниците кои ги вршат овие работи и работни задачи по основот сложеност различно се вреднувани, Судот оцени дека тие не се во согласност со начелото на распределба според трудот и пос-

тигнатите резултати во работата, утврдено во членот 22 од Уставот на СР Македонија и во членот 126 од Законот за здружениот труд.

На основа изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 134/81

9 септември 1982 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с. р.

584.

Врз основа на член 41 од Законот за општествените совети и републичките општествени совети („Службен весник на СРМ“, бр. 24/80) и член 48 од Деловникот на Општествениот совет за прашања на општественото уредување, Републичкиот општествен совет, на седницата одржана на 27 септември 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ОПШТЕСТВЕН СОВЕТ ЗА ПРАШАЊА НА ОПШТЕСТВЕНОТО УРЕДУВАЊЕ

1. За секретар на Републичкиот општествен совет за прашања на општественото уредување за време од 4 години се именува Милан Илиески, досегашен републички пазаришен инспектор.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-491/1

21 октомври 1982 година Претседател на Советот,
Скопје Сервет Салиу, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

291.

Тргнувајќи од начелата на социјалистичкиот хуманизам, солидарноста и заемноста, а заради спроведување на задачите во областа на социјалната заштита утврдени во Резолуцијата за политиката на остварување на Општествениот план за развој на СРМ во периодот од 1981 до 1985 година во 1982 година („Службен весник на СРМ“, бр. 42/81), Републичката самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Скопје, општинските самоуправни интересни заедници за социјална заштита, собранијата на општините: Свети Николе, Куманово, Кавадарци, Демир Хисар, Прилеп, Пробиштип, Крушево, Гостивар, Тетово, Ресен, Кратово, Делчево, Берово, Винаца, Крива Паланка, Кичево, Струмица, Битола, Македонски Брод, Гевгелија, Неготино, Охрид, Титов Велес, Дебар, Радовиш, Струга, Штип и општините на град Скопје и тоа: Кисела Вода, Гази Баба, Чаир, Карпош и Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, учесници во договорот, врз основа на член 139 и 142 од Уставот на СРМ, член 579 од Законот за здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 53/76 и 8/78) и член 14 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“, бр. 9/78 и 43/78) склучија

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР

ЗА ИЗЕДНАЧУВАЊЕ НА НЕОПХОДНОТО НИВО НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА ОД СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ВО 1982 ГОДИНА

Член 1

Со овој општествен договор учесниците го усогласуваат и обезбедуваат неопходното ниво на обезбедување и задоволување на основните права од социјалната заштита, ги усогласуваат изворите на средствата за тие потреби, висината на средствата што ќе се издвојуваат за обезбедување и задоволување на основните права од социјалната заштита и ги утврдуваат условите и начинот на обезбедување средства на општинските самоуправни интересни заедници за социјална заштита кои не се во состојба да го обезбедат остварувањето на утврдените стандарди на основните права од социјалната заштита.

Член 2

Учесниците во Договорот се согласија за изедначување на неопходното ниво на обезбедување и задоволување на утврдените стандарди на основните права од социјалната заштита во 1982 година средства да се обезбедуваат од изворните приходи на општинските самоуправни интересни заедници за социјална заштита (општински заедници) — од придонесот од доходот на основните организации на здружениот труд.

За намената од став 1 на овој член средства обезбедува и Републичката самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Скопје (Републичка заедница), под услови утврдени со овој општествен договор.

Член 3

Тргувајќи од потребата за еднакво оптоварување на доходот на основните организации на здружениот труд, учесниците во Договорот се согласија висината на средствата што се издвојуваат од доходот на основните организации на здружениот труд за обезбедување на основните права од социјална заштита на ниво на општина да се утврдува со примена на калкулативна стапка од 0,38%.

Средствата што ќе ги остварат општинските заедници на начин утврден во став 1 на овој член, учесниците во Договорот се согласија општинските заедници да ги наменат првенствено за обезбедување на основните права од социјалната заштита, а потоа за обезбедување на другите права од социјалната заштита и за други потреби.

Член 4

Учесниците во Договорот се согласија на општинските заедници, кои во согласност со член 3 на овој општествен договор не ќе можат да остварат доволно средства за обезбедување остварувањето на утврдените стандарди на основните права од социјалната заштита, Републиката заедница да им обезбедува средства за таа намена на начин утврден со овој општествен договор.

Член 5

Учесниците во Договорот се согласија Републиката заедница да им обезбедува средства на општинските заедници од член 4 на овој општествен договор по 1/12, во вид на аванс секој месец од предвидените износи во Прегледот на планираните средства за обезбедување на основните права по општински самоуправни интересни заедници за социјална заштита за 1982 година.

Прегледот од став 1 на овој член е составен дел на овој општествен договор.

Член 6

Учесниците во Договорот се согласија средствата обезбедени од Републиката заедница, општинските заедници да ги користат исклучиво за намената утврдена во член 4 на овој општествен договор и за тоа да доставуваат тримесечни извештаи до Републиката заедница во рок од 15 дена по истекот на тримесечјето.

Извештаите од став 1 на овој член треба да содржат:

— вкупен број на корисниците на основните права од социјалната заштита и одделно за секое основно право;

— вкупно средства за обезбедување на основните права од социјалната заштита и одделно за секое основно право;

— вкупно средства што ги обезбедува Општинската заедница од придонеси од доходот на основ-

ните организации на здружениот труд за обезбедување на остварувањето на основните права од социјална заштита и средствата со кои партиципираат корисниците на социјалната заштита, односно нивните роднини.

Член 7

Учесниците во Договорот се согласија Републиката заедница да го следи реализирањето на средствата доделени на општинските заедници според одредбите на членовите 4 и 5 на овој општествен договор и врз основа на тримесечните извештаи од општинските заедници да ја определува висината на месечниот аванс на средствата за наредното тримесечје, а на крајот од годината да изврши конечна пресметка.

Член 8

Учесниците во Договорот се согласија обезбедувањето на средствата за издначување на неопходното ниво на обезбедување и задоволување на основните права од социјална заштита под услови и начин утврдени со членовите 4 и 5 од овој општествен договор да се применува од 1 јануари 1982 година.

Член 9

Правата, обврските и одговорностите на учесниците во Договорот, утврдени со овој општествен договор, настануваат со денот на неговото усвојување.

Член 10

Предлог за изменување и дополнување на овој општествен договор може да поднесе секој од учесниците во договорот.

Изменување и дополнување на овој општествен договор се врши на начин и постапка како и за неговото склучување.

Член 11

Кон овој општествен договор, во согласност со закон, може дополнително да пристапат и други учесници кои не учествувале при неговото склучување.

Член 12

Овој општествен договор влегува во сила наредниот ден од денот на неговото објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Член 13

Составен дел на овој општествен договор се и одлуките за усвојување на Општествениот договор од учесниците во Договорот.

Бр. 08-327/1

23 октомври 1982 година

Скопје

ПРЕГЛЕД
на планирани средства и бројот на корисниците за 1982 година (во 000 динари)

Општина	Носители		Носители со семеј.	Средства	Соуживатели		Додаток		Вкупно ППП	Сместени во ОЗТ		Друго семеј.		Вкупно планирано за осн. пр.
	самци	средства			број	средства	број	средств.		број	средств.	број	средства	
Берово	52	1061	64	1152	98	882	35	315	3410	37	3084	18	702	7196
Витола	105	2142	45	810	88	792	1	9	3753	100	7890	18	702	12345
Брод Мак.	62	1265	76	1368	140	1260	23	207	4100	25	2195	2	78	6373
Валандово	5	102	24	432	13	117	5	45	696	13	1223	3	117	2036
Виница	62	1265	85	1530	111	999	—	—	3794	24	2222	15	585	6601
Гевгелија	28	571	44	792	16	144	1	9	1516	17	1558	2	78	3152
Гостивар	63	1285	78	1404	168	1512	—	—	4201	45	4182	39	1521	9904
Дебар	63	1387	80	1440	147	1323	12	108	4258	27	2362	5	195	6815
Делчево	13	265	137	2466	60	540	10	90	3361	36	3317	2	78	6756
Демир Хисар	42	857	31	558	34	306	2	18	1739	27	2162	4	156	4057
Кавадарци	80	1632	77	1386	105	945	26	234	4197	64	5816	8	312	10323
Кичево	123	2509	123	2214	262	2358	20	180	7261	40	4299	10	390	11950

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Кочани	20	408	123	2214	97	873	10	90	3585	40	3957	2	78	7620
Кратово	89	1816	49	882	81	729	—	—	3427	19	1643	4	156	5226
Крива Палан.	70	1428	150	2780	170	1530	25	225	5883	98	3154	10	390	9427
Крушево	28	571	63	1134	53	477	—	—	2182	10	948	4	156	3286
Куманово	104	2121	105	1890	339	3031	14	126	7188	78	6808	60	2340	16336
Неготино	46	938	78	1404	85	765	20	180	3287	26	2385	4	156	5828
Охрид	88	1795	94	1692	94	846	5	45	4378	30	2598	10	380	7368
Прилеп	166	3386	143	2574	200	1800	21	189	7949	127	10712	25	975	19636
Пробиштип	48	979	81	1458	110	990	12	108	3335	69	6214	26	1014	10763
Радовиш	32	653	15	270	34	306	1	9	1238	44	4360	5	195	5793
Ресен	51	1040	58	1044	70	630	12	108	2822	10	1117	5	195	4134
Свети Николе	35	714	40	720	45	405	15	135	1974	50	4809	6	234	7017
Скопје	620	12648	584	10512	1132	10188	26	234	33582	561	50321	60	2340	86243
Струга	114	2326	73	1314	189	1701	—	—	5341	25	2237	2	78	7656
Струмица	65	1326	35	630	60	540	4	36	2532	98	2555	10	390	11477
Тетово	219	4463	200	3600	442	3978	5	45	12091	80	7719	20	780	20590
Титов Велес	104	2122	63	1134	105	945	29	261	4462	72	6565	12	468	11495
Штип	64	1306	25	450	37	333	10	90	2179	43	4112	10	390	6681
Вкупно:	2666	54386	2843	51174	4585	41265	344	3096	149921	1895	168522	401	15639	334082

ПРЕГЛЕД

на планираните средства за основни права и планираното учество на РСИЗ за социјална заштита — Скопје за 1982 година

(во 000 динари)

Општини	Планиран доход за 1982 год.	Планирани средства со 0,38% од доходот	Вкупно плани- рани средства за основни права за 1982 година	Додаток сред- ства од РСИЗ за социјална заштита-1982 година
1. Берово	815.390	3.098	7.196	4.098
2. Битола	6.257.432	23.778	12.345	—
3. Брод Мак.	166.760	664	6.373	5.709
4. Валандово	489.634	1.861	2.036	175
5. Виница	432.363	1.643	6.601	4.958
6. Гевгелија	2.027.506	7.705	3.152	—
7. Гостивар	2.085.737	7.926	9.904	1.978
8. Дебар	603.394	2.293	6.815	4.552
9. Делчево	1.337.675	5.083	6.756	1.673
10. Д. Хисар	223.325	849	4.057	3.208
11. Кавадарци	1.934.720	7.352	10.323	2.971
12. Кичево	1.030.320	3.915	11.950	8.035
13. Кочани	2.463.473	9.361	7.620	—
14. Кратово	707.402	2.688	5.226	2.538
15. К. Паланка	770.180	2.927	9.427	6.500
16. Крушево	350.111	1.330	3.286	1.956
17. Куманово	4.656.095	17.693	16.336	—
18. Неготино	1.116.473	4.243	5.828	1.585
19. Охрид	3.266.779	12.414	7.366	—
20. Прилеп	3.714.705	14.116	19.636	5.520
21. Пробиштип	1.137.845	4.324	10.763	6.439
22. Радовиш	765.903	2.910	5.793	2.883
23. Ресен	988.478	3.756	4.134	378
24. Св. Николе	1.278.183	4.857	7.017	2.160
25. Скопје	38.515.064	146.357	86.243	—
26. Струга	1.304.325	4.956	7.656	2.700
27. Струмица	2.723.378	10.349	11.477	1.128
28. Тетово	4.190.382	15.923	20.590	4.667
29. Т. Велес	3.728.199	14.167	11.495	—
30. Штип	3.847.990	14.622	6.681	—
Вкупно:	92.929.221	—	334.082	75.781

292.

Врз основа на член 5 став 2 од Самоуправната спогодба за висината на постојаната парична помош на корисниците на социјална заштита („Службен весник на СРМ“, бр. 28/79, 20/80 и 19/81) и член 19 став 3 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“, бр. 9/78, 43/78), општинските самоуправни интересни заедници за социјална заштита и Републиката самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Скопје, учесници во спогодувањето, на 22 јуни 1982 година, склучија

САМОУПРАВНА СПОГОДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА ВИСИНАТА НА ПОСТОЈАНАТА ПАРИЧНА ПОМОШ НА КОРИСНИЦИТЕ НА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Член 1

Со оваа самоуправни спогодба учесниците во спогодувањето ги вршат следните измени и дополнувања во Самоуправната спогодба за висината на постојаната парична помош на корисниците на социјална заштита („Службен весник на СРМ“, бр. 28/79, 20/80 и 19/81).

1) Членот 2 се менува и гласи:

„Член 2

Висината на минималните износи на одделните видови на постојаната парична помош се утврдува и тоа:

Основната парична помош да изнесува најмалку:

- за носител — sameц 1.700 динари;
- за носител — со двајца и повеќе членови во семејството 1.500 динари.

Додатокот за секој натамошен соуживател на помошта да изнесува најмалку 750 динари.

Посебниот додаток за помош и нега од друго лице да изнесува најмалку 750 динари.

Збирот на основната парична помош и додатокот за соуживателот на помошта не може да биде поголем од 50% од просечниот личен доход остварен во претходната година во Републиката.

Член 2

Составен дел на оваа самоуправни спогодба се и одлуките за прифаќање на Самоуправната спогодба од учесниците во спогодувањето.

Член 3

Оваа самоуправни спогодба влегува во сила со денот на нејзиното прифаќање од страна на учес-

ниците во спогодувањето, а ќе се применува од наредниот ден, освен одредбата на точка 1 од член 1 која ќе се применува од 1 јануари 1982 година.

Оваа самоуправна спогодба ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 08-328/1
23 октомври 1982 година
Скопје

293.

Врз основа на член 27 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“, бр. 9/78 и 43/78), Републичката самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Скопје и општинските самоуправни интересни заедници за социјална заштита, учесници во спогодувањето, на 22 јуни 1982 година, склучија

САМОУПРАВНА СПОГОДБА ЗА ВИСИНАТА НА НАЈНИСКИОТ ИЗНОС НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА СМЕСТЕНО ЛИЦЕ ВО ДРУГО СЕМЕЈСТВО

Член 1

Со оваа самоуправна спогодба учесниците во спогодувањето ја утврдуваат висината на најнискиот износ на надоместокот за сместено лице-корисник на социјална заштита во друго семејство.

Член 2

Учесниците во спогодувањето се согласија и ја утврдија висината на најнискиот месечен износ на надоместокот од член 1 на оваа самоуправна спогодба да изнесува:

- 3.000 динари за деца од предучилишна возраст — корисници на социјална заштита;
- 3.600 динари за лица со психофизички недостатоци;
- 3.500 динари за останатите лица — корисници на социјална заштита.

Член 3

Учесниците во спогодувањето се согласија општинските самоуправни интересни заедници за социјална заштита, во зависност од условите за сместување и во согласност со одредбите на оваа самоуправна спогодба, со посебна одлука да ја утврдат висината на надоместокот за сместено лице во друго семејство, односно да ги усогласат своите општи и други акти со одредбите на оваа спогодба, како и да донесат и други неопходни акти за нејзиното спроведување во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа самоуправна спогодба.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на оваа самоуправна спогодба престанува да важи Самоуправната спогодба за висината на најнискиот износ на надоместокот за сместено лице во друго семејство („Службен весник на СРМ“, бр. 19/81).

Член 5

Составен дел на оваа самоуправна спогодба се и одлуките за усвојување на Самоуправната спогодба од учесниците во спогодувањето.

Член 6

Оваа самоуправна спогодба влегува во сила со денот на нејзиното прифаќање, усвојување од страна на учесниците во спогодувањето, а ќе се применува од наредниот ден, освен одредбата на член 2, која ќе се применува од 1 јануари 1982 година.

Оваа самоуправна спогодба ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 08-329/1
23 октомври 1982 година
Скопје

294.

Врз основа на член 586 од Законот за здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 53/76), член 15 став 2 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“, бр. 9/78 и 43/78) и член 6 од Спогодбата за висината на цените на услугите на организациите на здружен труд од областа на социјалната заштита („Службен весник на СРМ“, бр. 28/79, 20/80 и 19/81), организациите на здружен труд од областа на социјалната заштита и тоа:

Заводот за згрижување, воспитување и образование на деца и младинци „Ранка Милановиќ“ — Скопје, Центарот за професионална рехабилитација на младинци со оштетен слух „25 Мај“ — Скопје, Заводот за рехабилитација на деца и младинци со оштетен вид „Димитар Влахов“ — Скопје, Заводот за рехабилитација на деца со оштетен слух „Кочо Рацин“ — Битола, Специјалниот завод — Демир Капија, Заводот за заштита и рехабилитација — Бања Банско — Струмица, Центарот за заштита на деца и младинци „Младост“ — Скопје, Домот за доенчиња и мали деца — Битола, Заводот за рехабилитација на деца и младинци — Скопје, Старскиот дом „Све Рајдер“ — Битола, Домот за стари лица „Киро Крстески — Платник“ — Прилеп, Домот за стари „Зафир Сајто“ — Куманово, Работната организација за згрижување и воспитување на деца и младинци „25 Мај“ — Скопје, Центарот за професионална рехабилитација на инвалидизирани лица „Македонија“ — Скопје и Центарот за згрижување на лесно и умерено ментално ретардирани младинци „Искра“ — Штип, од една страна и општинските самоуправни интересни заедници за социјална заштита од: Берово, Македонски Брод, Валандово, Винаца, Гевгелија, Гостивар, Дебар, Делчево, Демир Хисар, Кавадарци, Кичево, Кочани, Крушево, Крива Паланка, Кратово, Куманово, Неготино, Охрид, Прилеп, Пробиштип, Радовиш, Ресен, Струмица, Струга, Свети Николе, Тетово, Титов Велес и Штип и Републичката самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Скопје, од друга страна, учесници во спогодувањето, склучуваат

СПОГОДБА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СПОГОДБАТА ЗА ВИСИНАТА НА ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА

Член 1

Со оваа спогодба учесниците во спогодувањето се согласија и ги вршат следните измени и дополнувања на Спогодбата за висината на цените на услугите на организациите на здружен труд од областа на социјалната заштита („Службен весник на СРМ“, бр. 28/79, 20/80 и 19/81):

1) Членот 5 се менува и гласи:

„Член 5

Учесниците во спогодувањето, врз основа на член 2, 3 и 4 на оваа спогодба, спогодбено ја утврдуваат висината на цените на услугите на организациите на здружен труд за социјална заштита и тоа:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Специјален завод — Демир Капија | 8.625 динари |
| 2. Центар за заштита на деца и младинци „Младост“ — Скопје | |
| — ООЗТ за заштита на деца „Мајчин дом“ — Скопје | 11.466 динари |
| — ООЗТ за заштита на деца и младинци „11 Октомври“ — Скопје | 6.640 динари |
| 3. Центар за згрижување на стари и изнемоштени лица „13 Ноември“ — Скопје | |

- Оддел Катланово 4.823 динари
 - Оддел Злокуќани 4.876 динари
 - 4. Домот за стари „Зафир Сајто“ — Куманово
 - еднокреветна соба 6.418 динари
 - двокреветна соба 5.976 динари
 - трикреветна соба 5.646 динари
 - брачен пар 6.086 динари
 - стационар 7.358 динари
 - 5. Дом за стари лица „Киро Крстески — Платник“ — Прилеп 5.936 динари
 - 6. Старски дом „Све Рајдер“ — Битола
 - за неподвижни лица 5.595 динари
 - за подвижни лица 4.584 динари
 - 7. Дом за доенчиња и мали деца — Битола 9.871 динар
 - 8. Работна организација за згрижување и воспитување на деца и младинци „25 Мај“ — Скопје 8.770 динари
 - 9. Завод за заштита и рехабилитација на деца и младинци „Бања Банско“ — Струмица 12.060 динари
 - 10. Завод за рехабилитација на деца и младинци со оштетен вид „Димитар Влахов“ — Скопје
 - за интерни 4.125 динари
 - за екстерни 2.000 динари
 - 11. Завод за рехабилитација на деца со оштетен слух „Кочо Рацин“ — Битола 4.025 динари
 - 12. Центар за професионална рехабилитација на младинци со оштетен слух „25 Мај“ — Скопје
 - за интерни 3.954 динари
 - за екстерни 1.370 динари
 - 13. Завод за рехабилитација на деца и младинци — Скопје
 - интерни со едукација 3.722 динари
 - екстерни со едукација 1.191 динари
 - интерни со рехабилитација 4.436 динари
 - екстерни со рехабилитација 2.686 динари
 - 14. Центар за професионална рехабилитација на инвалидизирани лица „Македонија“ — Скопје
 - за интерни 5.680 динари
 - за екстерни 3.530 динари
 - 15. Центар за згрижување на лесно и умерено ментално ретардирани младинци „Искра“ — Штип
 - за интерни 6.400 динари
 - за екстерни 3.200 динари
- Цените во „Искра“ — Штип се авансни цени, кои ќе се применуваат до крајот на август оваа година, а од први септември, во финансирањето ќе учествува и Заедницата за образование, кога ќе се утврдат и конечни цени на услуги.
16. Завод за згрижување, воспитување и образование на деца и младинци „Раянка Милановиќ“ — Скопје 4.820 динари
- Висината на цените на услугите утврдени во став 1 на овој член се искажани во месечни износи по корисник на услугите на одделна организација на здружен труд.

Член 2

Оваа спогодба е склучена на 23. VI. 1982 година, со кој ден влегува во сила, а ќе се применува од наредниот ден, освен одредбата на точка 1 од член 1 на оваа спогодба која ќе се применува од 1 јануари 1982 година.

Оваа спогодба ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Член 3

Составен дел на оваа спогодба се одлуките за усвојување на Спогодбата од учесниците во спогодувањето.

Бр. 08-330/1

23 октомври 1982 година
Скопје

ЗАЕДНИЦА НА ВРАБОТУВАЊЕТО — РАДОВИШ 295.

Врз основа на член 58 од Законот за вработувањето и осигурувањето во случај на невработеност („Службен весник на СРМ“, бр. 13/78), Собранието на Заедницата за вработување — Радовиш, на седницата одржана на 14 октомври 1982 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА БР. 02-181/21-6 ДОНЕСЕНА ОД СОБРАНИЕТО НА ЗАЕДНИЦАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ — РАДОВИШ НА 29 март 1982 ГОДИНА

Член 1

Се менува член 1 од Одлуката бр. 02-181/21-6 и гласи:

Придонесот за вработување се пресметува и се плаќа:

— за работниците во основната организација и за работниците вработени кај работодавецот — личниот доход на работниците, во кој се содржани придонесите и даноците што се плаќаат од личниот доход (брuto личен доход) по стапка од 0,60% — наместо досегашната (0,70%);

— за работодавецот — основницата според која плаќа данок од личен доход по стапка од 0,60% — наместо досегашната (0,70%);

— за работодавецот кој данокот го плаќа во годишен паушален износ придонесот за вработување изнесува 15% од годишниот износ на данокот.

Член 2

Одлуката ќе се применува од 1 октомври 1982 година.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе се применува од 1 октомври 1982 година.

Бр. 02-562/3-2

14 октомври 1982 година
Радовиш

Претседател,
Горгиев Димитраки, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ВРАБОТУВАЊЕТО — ДЕБАР

296.

Врз основа на член 2 од Законот за начинот на располагањето со вишоците на приходите на буџетите на општествено-политичките заедници и вишоците на приходите на самоуправните интересни заедници како и член 13 став 1 од Статутот на Општинската заедница на вработувањето — Дебар, Собранието на Заедницата донесе

ОДЛУКА

ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ПРЕСМЕТКОВНАТА СТАПКА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ВО 1982 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се намалува стапката на придонесот за вработување на Општинската заедница на вработувањето — Дебар и тоа од 0,75% на 0,65%.

Член 2

Намалувањето на стапката на придонесот за вработување се однесува за периодот од 1 јули 1982 година до 31 декември 1982 година.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се применува од 1 јули 1982 година.

Одлуката ќе биде објавена во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 05-150

4 септември 1982 година
Дебар

Претседател,
Халил Мурати, с. р.

СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ

ОБЈАВА

за запишување во регистарот на производителите на семе

Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство — Скопје, во смисла на член 24 став 4 од Законот за семе („Службен весник на СРМ“, бр. 18/73), објавува дека во Регистарот на производители на семе е запишана следната организација на здружен труд:

Земјоделско-индустриски комбинат „Повардарие“ — Неготино, за производство на земјоделско семе. Регистарски број 20, Решение број УП I бр. 10-760/2 од 22 IX 1982 година.

ОД РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА
ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И
ВОДОСТОПАНСТВО

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ

Пред Општинскиот суд Скопје I — Скопје, се води спор за зголемување на издршка по тужбата на мал. тужител Игор Милчев, застапуван од законски застапник, против тужениот Милчов Милча од село Долно Љубота, Босилградско, а сега со непознато место на живеење во СР Германија.

Се повикува тужениот Милчов Милча во рок од 30 дена, по објавувањето на огласот да се јави пред овој суд, да достави адреса или да одреди полномошник, кој ќе го застапува до правосилното окончување на спорот, XV. П. бр. 590/82.

По истекот на овој рок ќе му биде поставен привремен старател преку Центарот за социјални работи — Скопје.

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, XV. П. бр. 590/82. (97)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово по предлог на предлагачот Реџеми Хисни Кемал од Тетово се води постапка за докажување смртта на неговиот татко Реџеми Синан, бивш од Тетово, кој наводно умрел на ден 15. II. 1942 година во Тетово.

Се повикува лицето Реџеми Синан од Тетово, во колку е жив, да се јави во Општинскиот суд во Тетово во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“ или пак да се јави во судот секое лице кое него лично го познава. Во спротивно, по истекот на рокот, судот ќе ја утврди смртта на Реџеми Синан.

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 353/82.

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка за надомест на штета по тужбата на тужителот Мухарем Јусуфи од село Шипковица, против тужениот Абдула Абдулаи од село Шипковица, сега со непознато место на живеење.

Се повикува тужениот Абдула Љазим Абдулаи од село Шипковица да се јави пред судот, достави адреса или одреди полномошник кој ќе го

застапува во оваа постапка во рок од 30 дена по објавувањето на огласот. По истекот на овој рок, во колку не се јави, судот преку Центарот за социјални работи — Тетово ќе му постави привремен старател.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1059/82. (94)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка за сопственост по тужбата на тужителот Ајрули Шафи Муртезан од село Доброште, против тужените Јанковска, вд. Крстова Нада, Јанковски Тврдомир, Јанковски Гуро, Јанковски Владо и Јанковски Ѓорѓи, сите од село Одри, а сега на привремена работа во САД, со непознати адреси. Вредност на спорот 15.000,00 динари.

Бидејќи тужените Јанковски Тврдомир и Јанковски Владо, двајцата од село Одри се на привремена работа во САД, со непознати адреси, се повикуваат во рок од 30 дена по објавувањето на огласот, да одредат свој полномошник или да се јават лично на судот. Во колку во определениот рок не се јават ќе им биде поставен привремен старател преку Центарот за социјални работи — Тетово.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1280/82. (95)

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА
ЗДРУЖЕН ТРУД

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 272 од 29. X. 1981 година, на регистарска влошка бр. 72 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската самоуправна интересна заедница за дистрибуција на електрична енергија — Битола и Демир Хисар.

Основни дејности: 140211 — самоуправна интересна заедница за електростопанство.

Во правниот промет Заедницата има целосни овластувања.

Заедницата може да презема обврски само по претходната одлука на Собранието на Заедницата.

За обврските на Заедницата одговараат солидарно членовите на Заедницата.

Заедницата ќе ја застапува Крсте Велјановски, секретар, со овластување согласно член 64, 65 и 68 од Статутот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 272/81. (238)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 292 од 25. XI. 1981 година, на регистарска влошка бр. 73 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската самоуправна интересна заедница за железнички сообраќај за подрачјето на општините Прилеп и Крушево, со седиште во Прилеп.

Основни дејности:

— непосредно и трајно деловно и општествено поврзување на работниците во организациите на здружен труд — даватели на услугите со работниците во организациите и заедниците — корисници на услугите и усогласување на нивните заемни права, интереси, обврски и одговорности;

— заедничко утврдување на развојната политика во железничкиот сообраќај и во таа цел усогласување на меѓусебните планови и програми за тековната активност;

— развој и јакнење на економската, технолошката и техничката основа на железничкиот сообраќај и неговото постојано ускладување и приспособување кон развојот и потребите на стопанството, другите дејности и граѓаните;

— јакнење степенот на современоста, ефикасноста, безбедноста и уредноста на железничкиот сообраќај;

— придонес кон создавањето и обезбедувањето еднакви услови на стопанисувањето во железничкиот сообраќај;

— ускладување на тековната активност и развојната политика на железничкиот сообраќај со активностите и развојот на другите гранки на сообраќајот, и тн.

Самоуправната интересна заедница во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За своите обврски Заедницата одговара со средствата со кои располага.

Заедницата ќе ја застапува Тодоровски Стево, секретар, со неограничени овластувања во застапувањето.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 292/81. (242)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 135 од 30. IV. 1982 година, на регистарска влошка бр. 576-04 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на РО за основно образование „11 Октомври“ — Прилеп, ООЗТ — Основно училиште „Климент Охридски“ — Прилеп, со следните податоци: Василевски Живко, в. д. индивидуален работоводен орган, е овластен да го потпишува училиштето со неограничени овластувања.

Му престанува овластувањето на Стефановски Н. Кирил.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 135/82. (243)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 708 од 8. VII. 1982 година, на регистарска влошка бр. 2-1585-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Земјоделската задруга „Медитеран“, Ц. О. и ограничено емство, с. Моин, Гевгелија со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Проданов Димитар, директор, без ограничување, а се запишува како нов застапник Кованцалиев Јосиф, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 708/82. (248)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 168 од 29. VI. 1982 година, на регистарска влошка бр. 1-731-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Работната организација Специјален завод, Ц. О. — Демир Капија со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Александар Мишев, директор, без ограничување, а се запишува како нов застапник Димитров Филип, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 163/82. (249)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 619 од 28. VI. 1982 година, на регистарска влошка бр. 3-1518-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Основната самоуправни интересна заедница за социјална заштита, Ц. О. — Гевгелија, ул. „7 Ноември“ 66 со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Танев Димитар, претседател, без ограничување, а се запишува како нов застапник Брламов Ангел, претседател, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 619/82. (250)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 709 од 8. VII. 1982 година, на регистарска влошка бр. 1-911-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за

застапување на Комбинираната детска установа „Брешиа“, Ц. О. — Дебар, ул. „8-ми септември“ 66 со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Хисен Косоврасти, директор, без ограничување, а се запишува како нов застапник Дука Вехап, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 709/82. (251)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 652 од 3. VII. 1982 година, на регистарска влошка бр. 1-108-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Ученичкиот дом „Професор Милковик“, Ц. О. — Куманово, ул. „Тонко Димков“ 66 со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Стошевска Панзова Наташа, в. д. директор, а се запишува како нов застапник Арсовски Душанов Круме, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 652/82. (252)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 409 од 19. V. 1982 година, на регистарска влошка бр. 1-370-0-0-0 го запиша во судскиот регистар престанокот на Централното основно училиште „Цветан Димов“ — с. Сакулица, Кратово поради здружување — влегување во составот на Централното основно училиште „Кочо Рацин“ — Кратово.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 409/82. (253)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 406 од 19. V. 1982 година, на регистарска влошка бр. 1-307-0-0-0 го запиша во судскиот регистар престанувањето на Централното основно училиште „Митко Пенчуклиоски“ — с. Кнежево, Кратово поради здружување — влегување во составот на Централното основно училиште „Кочо Рацин“ — Кратово.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 406/82. (254)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 707 од 8. VII. 1982 година, на регистарска влошка бр. 1-924-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата на Детските јасли „Раде Јовчевски — Корчагин“ — Ц. О. — Скопје со следните податоци: Во судскиот регистар се запишува промената на фирмата на работната организација Детски јасли „Раде Јовчевски — Корчагин“, Ц. О. — Скопје, која во иднина ќе гласи: Работна организација за згрижување и воспитување „Раде Јовчевски — Корчагин“, Ц. О. — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 707/82. (258)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 679 од 3. VII. 1982 година, на регистарска влошка бр. 1-1748-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето на Центарот за социјални работи „Илија Игески — Цветан“, Р. О. Македонски Брод, во основање.

Центарот е основан со одлуката на Собранието на општината Македонски Брод, бр. 02-1397/1 од 20. VII. 1977 година.

Основни дејности: 130240 — социјална работа.

Центарот во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица Центарот одговара со сите свои средства. За обврските на Центарот одговара и основачот неограничено субсидијарно.

Центарот ќе го застапува Милошеска Божана, привремен работодаден орган, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 679/82. (255)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 496 од 31. V. 1982 година, на регистарска влошка бр. 3-1738-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската самоуправна интересна заедница за патишта, Ц. О. Македонски Брод.

Општинската самоуправна интересна заедница е основана со Самоуправната спогодба за основање, бр. 12/1 од 25. XII. 1980 година од 14 основачи.

Основни дејности: 140213 — самоуправна интересна заедница за патишта.

Самоуправната интересна заедница за патишта во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а во рамките на овластувањата утврдени со Самоуправната спогодба за нејзиното основање.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица СИЗ одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Маркоски Милован, претседател, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 496/82. (256)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 48 од 30. VI. 1982 година, на регистарска влошка бр. 3-1745-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската самоуправна интересна заедница за патишта, Ц. О. — Неготино.

Општинската самоуправна интересна заедница е основана со Самоуправна спогодба за основање од 29. I. 1981 година, потврдена со решението на Собранието на општината Неготино, бр. 01-424/1 од 11. V. 1982 година од 21 основачи.

Основни дејности: 140213 — самоуправна интересна заедница за патишта.

Општинската самоуправна интересна заедница во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а во рамките на овластувањата утврдени со Самоуправната спогодба за нејзиното основање.

За обврските во правниот промет со трети лица Општинската самоуправна интересна заедница одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Љупчо Панов, претседател, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 48/82. (257)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 710 од 9. VII. 1982 година, на регистарска влошка бр. 1-150-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Медицинскиот факултет, О. Сол. О. со ООЗТ — Скопје, при Универзитетскиот центар за медицински науки, ул. „50 дивизија“ бр. 6 со следните податоци: Се брише досегашниот застапник проф. д-р Љубомир Котевски, декан, без ограничување, а се запишува како нов застапник проф. д-р Борис Каранфилски, декан без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 710/82. (259)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 682 од 7. VII. 1982 година, на регистарска влошка бр. 2-1654-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на седиштето на Земјоделската задруга „Долни Полог“, Р. О. — Скопје со следните податоци: Седиштето на Задругата од

Тетово, ул. „Тодор Циповски — Мерџан“ бр. 48, се префрла во Скопје на ул. „Босна и Херцеговина“ бб, барака 7.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 682/82. (260)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 687 од 7. VII. 1982 година, на регистарска влошка бр. 1-290-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Основното училиште „Крсте Мисирков“, Ц. О. — Скопје со следните податоци: Се брише од судскиот регистар досегашниот застапник Китановски Иван, в. д. директор, без ограничување, а како нов застапник се запишува Стојановски Светозар, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 687/82. (261)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 317 од 30. VI. 1982 година ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата на Основното училиште „Скендербеу“, Ц. О. с. Порој, Тетово со следните податоци: Досегашната фирма на Основното училиште „Скендербеу“, Ц. О. — с. Порој, Тетово се менува, така што во иднина ќе гласи: Основно училиште „Лирија“, Ц. О. — с. Порој, Тетово.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 317/82. (262)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 777 од 10. VIII. 1982 година, на регистарска влошка бр. 3-1511-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Општинската самоуправна интересна заедница на културата, со Ц. О. — Дебар, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Фуат Поцеста, секретар, без ограничување, а се запишува како нов застапник Неби Јани, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 777/82. (273)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 781 од 12. VIII. 1982 година, на регистарска влошка бр. 3-1382-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување со Ц. О. — Кичево, ул. „Мирко Милески“ бб, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Левче Настевски, секретар, без ограничување, а да се запише како нов застапник Стојмир Михајловски, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 781/82. (274)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 784 од 10. VIII. 1982 година, на регистарска влошка бр. 3-1431-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Заедницата за воспитание и образование, со целосна одговорност, Кичево, ул. „Мирко Милески“ бр. 4 со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Бојан Спасов, секретар, без ограничување, а се запишува новиот застапник Силјан Кацески, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 784/82. (275)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 782 од 10. VIII. 1982 година, на регистарска влошка бр. 3-1381-0-0-0 ја запиша во суд-

скиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Самоуправната интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците на општината Кичево, со целосна одговорност, ул. „Мирко Милески“ бр. 23, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Левче Настевски, секретар, без ограничување, а се запишува како нов застапник Стојмир Михајлоски, секретар без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 782/82. (276)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 768 од 16. VIII. 1982 година, на регистарска влошка бр. 3-1750-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Самоуправната интересна заедница за патишта и комунални дејности, Ц. О. — Куманово, ул. „Моша Пијаде“ бб.

Самоуправната интересна заедница е основана со Самоуправна спогодба бр. 16-1522/1 од 25. II. 1981 година од 148 основачи.

Основни дејности: 140229 — самоуправна интересна заедница за патишта и комунални дејности.

Во правниот промет со трети лица СИЗ истапува во свое име и за своја сметка, а во рамките утврдени со самоуправната спогодба за нејзиното основање.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица СИЗ одговара со сите свои средства. Лице овластено за застапување е Диме Јакимовски, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 768/82. (277)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 404 од 19. V. 1982 година, на регистарска влошка бр. 1-268-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар приклучката за здружување на Централното основно училиште „Кочо Рацин“ — Кратово со друга РО со следните податоци: Се запишува приклучката за здружување на Централното основно училиште „Цветан Димов“, Ц. О. — с. Сакулица, со Централното основно училиште „Кочо Рацин“ — Кратово.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 404/82. (226)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 403 од 19. V. 1982 година, на регистарска влошка бр. 1-268-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар приклучката за здружување на Централното основно училиште „Кочо Рацин“ — Кратово со друга РО со следните податоци: Се запишува приклучката за здружување на Централното основно училиште „Кирил и Методиј“ — с. Крилатица — Кратово, со Централното основно училиште „Кочо Рацин“ — Кратово.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 403/82. (227)

РЕГИСТАР НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ ДУКАНИ НА САМОСТОЈНИТЕ ЗАНАЕТЧИИ

Врз основа на решението У. бр. 08-93 од 22. VI. 1982 година на Одделението за стопанство на Собранието на општината Берово, запишан е во регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчи под рег. бр. 44, книга II, занаетчискиот дуќан под фирма: Авто-лимарски занаетчиски дуќан „Драги“ на Пипонски Горџов Драги, ул. „Цветан Димов“ бр. 15 — Берово. Предмет на работењето на дуќанот е изработка и поправка на каросерии од лим.

Фирмата ќе ја потпишува Пипонски Горџов Драги. (37)

Врз основа на решението У. бр. 08-121/1 од 19. VIII. 1982 година на Одделението за стопанство на Собранието на општината Берово, запишан е во регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчи под рег. бр. 45, книга II, занаетчискиот дуќан под фирма: Сидар Трошански Герасим Стефан, с. Смојмирово, Берово. Предмет на работењето на дуќанот е вршење услуги од областа на сидарскиот занает.

Фирмата ќе ја потпишува Трошански Герасим Стефан. (38)

Врз основа на решението У. бр. 08-87/1 од 1. VI. 1982 година на Одделението за стопанство на Собранието на општината Берово, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчи од рег. бр. 45, книга II, занаетчискиот дуќан под фирма: Волно-влачар Тасевска Алексова Марика, Берово. (36)

Врз основа на решението У. бр. 08-131/1 од 4. IX. 1982 година на Одделението за стопанство на Собранието на општината Берово, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчи од рег. бр. 45, книга II, занаетчискиот дуќан под фирма: Сидаро-фасадер Трошански Герасим Стефан, с. Смојмирово, Берово. (39)

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ

Загубениот тркалезен печат под назив: „Централно основно училиште „Гоце Делчев“, с. Василево, општина Струмица — СРМ“, се огласува за неважен. (6334)

Загубениот тркалезен печат под назив: „Занатско производна, услужна и штедно-кредитна задруга „Будуќност“ — Србац Работна единица на големо и мало „Будуќност“ — Скопје, се огласува за неважен. (6508)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Лична карта (грин карта) бр. А. 20/498/183, издадена од Детроит на име Ристо Мисајловски, с. Вратница, Тетово. (6207)

Воена книшка на име Душко Карев, с. Росоман, Кавадарци. (6242)

Пасош на име Милка Станкова, ул. „Ленин“ бр. 96, Штип. (6310)

Возачка дозвола на име Фехо Шкријал, с. Црквино, Титов Велес. (6434)

Воена книшка на име Тодор Коцевски, с. Кучкарево, Куманово. (6445)

Воена книшка на име Ариф Ариф, с. Стреница, Тетово. (6469)

Свидетелства за I и II клас, издадени од Гимназијата „Моша Пијаде“ Крива Паланка, на име Верица Велковска, ул. „Херој Карпош“ бб, Крива Паланка. (6516)

Воена книшка бр. 63634 на име Али Ибраими, ул. „Киро Ристовски“ бр. 53, Тетово. (6523)

Здравствена легитимација на име Весна Стојковска, Куманово. (445)

Здравствена легитимација на име Ибраим Лимани, с. Белановце, Куманово. (446)

Работна книшка на име Асани Хисни, Куманово. (447)

Здравствена легитимација на име Витомир Вучевски, Куманово. (448)

Здравствена легитимација на име Стоја Стефановиќ, Куманово. (449)

- Работна книшка на име Добра Атанасовска, Куманово. (450)
- Свидетелство за IV одделение на име Емуши Шефки, с. Неготино, Гостивар. (451)
- Здравствена легитимација на име Шуамби Мулајим, с. Неготино, Гостивар. (452)
- Свидетелство за V одделение на име Реџеџи Седат, с. Палатица, Тетово. (453)
- Свидетелство за IV одделение на име Љатифи Љатиф, с. Желино, Тетово. (454)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Исмаили Абдураим, с. Цепчиште, Тетово. (455)
- Здравствена легитимација на име Решат Копач, Тетово. (456)
- Свидетелство за VIII одделение на име Вељаноски Бошко, с. Радиовце, Тетово. (457)
- Свидетелство за VI одделение на име Ибраим Мемет, Тетово. (458)
- Свидетелство за VIII одделение на име Османи Екрем, Тетово. (459)
- Здравствена легитимација на име Сефери Шекибе, с. Шипковица, Тетово. (461)
- Свидетелства за I и II година на име Вера Ангелоска, Охрид. (462)
- Свидетелство за IV клас на име Фекрије Куртиш, с. Добарце, Тетово. (463)
- Свидетелство за V одделение на име Абдула Ибраими, Тетово. (464)
- Свидетелство на име Рефет Хасипи, с. Баџица, Гостивар. (465)
- Свидетелство за завршено VIII одделение на име Рушан Села, Гостивар. (466)
- Свидетелство за V одделение на име Селмани Селман, с. Симница, Гостивар. (467)
- Работна книшка на име Гурчиноски Ефто, Гостивар. (468)
- Свидетелство за I година гимназија на име Ленка Пандиловска, Гостивар. (469)
- Свидетелства за I и III година и диплома, издадени од Гимназија на име Хабит Муслиу, с. Форино, Гостивар. (470)
- Свидетелство за VIII одделение на име Димитриоска Ефка, Гостивар. (471)
- Свидетелство за VIII одделение на име Никола Мицевски, Гостивар. (472)
- Свидетелство за VII одделение на име Јонузи Хазби, с. Балидол, Гостивар. (473)
- Свидетелство за V одделение на име Јусуфи Кумрије, Гостивар. (474)
- Свидетелства за VII и VIII одделение на име Васко Папалиски, с. Ратев, Берово. (475)
- Ученичка книшка на име Јованка Ангелова, Штип. (476)
- Ученичка книшка на име Алексова Весна, Штип. (477)
- Ученички книшки за I и II клас, издадени од УТЦ — Штип на име Соларова Венера, Струмица. (478)
- Здравствена легитимација на име Јаневски Петар, Куманово. (479)
- Здравствена легитимација на име Мирса Манасиевска, Куманово. (481)
- Здравствена легитимација, издадена од ЗСО — Куманово на име Велковски Стоје, Куманово. (482)
- Мајсторска дозвола, издадена од Куманово на име Вучковска Надежда, Куманово. (483)
- Работна книшка на име Алексовска Елица, с. Љубодраг, Куманово. (484)
- Здравствена легитимација на име Тасевски Горан, Куманово. (485)
- Свидетелство за I година на име Дојчинов Михаил, Куманово. (486)
- Здравствена легитимација на име Перјанка Демировска, Куманово. (487)
- Свидетелство за II година, издадено од техничко училиште на име Рамадани Рамадан, с. Оризари, Куманово. (488)
- Свидетелство за завршен испит на име Васиќ Стојадин, Куманово. (489)
- Здравствена легитимација на име Стојковска Снежана, с. Орашец, Куманово. (500)
- Здравствена легитимација на име Алиевска Нифа, Куманово. (501)
- Здравствена легитимација на име Шакировски Гунеш, Куманово. (502)
- Здравствена легитимација на име Јасмина Митровска, Куманово. (503)
- Здравствена легитимација на име Абдули Мевљане, Куманово. (504)
- Здравствена легитимација на име Гордана Кузмановска, Куманово. (505)
- Здравствена легитимација на име Џолевска Снежана, Куманово. (506)
- Свидетелство за IV одделение на име Илинка Крстевска, с. Емирица, Кратово. (507)
- Свидетелство за VI одделение на име Богоевски Борче, с. Војница, Титов Велес. (508)
- Свидетелство за VIII одделение на име Фејзули Имер, с. Врапчиште, Гостивар. (509)
- Свидетелство за завршено IV одделение основно училиште на име Хасани Ислам, Гостивар. (510)
- Свидетелство за VII одделение на име Месут Мехмеди, с. Добридол, Гостивар. (511)
- Свидетелство за VII одделение на име Зијадин Ехмази, с. Неготино, Гостивар. (512)
- Свидетелство за V одделение на име Бесник Дурмиш, с. Неготино, Гостивар. (513)
- Свидетелство за IV одделение на име Хајредини Сани, с. Јакавица, Гостивар. (514)
- Свидетелство за II клас, издадено на име Вељко Гроздановски, Гостивар. (515)
- Свидетелство за IV одделение на име Димоска Милица, с. Сушица, Гостивар. (516)
- Лична карта бр. 60900, издадена од Тетово на име Мирослав Димитриевски, Тетово. (517)
- Ученичка книшка за IV одделение на име Алифери Нуџија, с. Порој, Тетово. (518)
- Здравствена легитимација на име Асип Кадри, с. Раковец, Тетово. (519)
- Здравствена легитимација на име Османи Енвер, Тетово. (520)
- Здравствена легитимација на име Мирослав Димитриевски, Тетово. (521)
- Свидетелство за VI одделение на име Ибраим Мемиш, с. Чelopeк, Тетово. (522)
- Свидетелство за завршено IV одделение, издадено од О. У. „Братство“ на име Муслиу Рамадан, с. Чelopeк, Тетово. (523)
- Свидетелство за VIII одделение на име Реџеповиќ Мухамед, с. Теарце, Тетово. (524)
- Здравствена легитимација на име Рушит Лиќа, Тетово. (525)
- Свидетелство од I—V одделение на име Шерифи Сељман, с. Нераште, Тетово. (526)
- Свидетелство за VI одделение на име Џеладини Енвер, с. Милетино, Тетово. (527)
- Здравствена легитимација на име Исени Џеваир, с. Стримница, Тетово. (528)
- Свидетелство за IV одделение на име Стефановски Јанко, с. Чelopeк, Тетово. (529)
- Свидетелство за IV одделение на име Јаковческа Стефанка, с. Чelopeк, Тетово. (530)
- Свидетелство за VI одделение на име Идризи Емурла, с. Теарце, Тетово. (531)
- Свидетелство за VI одделение на име Хакиу Зукуфли, с. Чelopeк, Тетово. (532)
- Свидетелство за V одделение на име Јусуфи Абдур-амени Неби, с. Синичане, Тетово. (533)
- Здравствена легитимација на име Џемаили Шпензије, с. Камењане, Тетово. (534)
- Свидетелство за IV одделение на име Јонузи Бајрам, с. Шемшево, Тетово. (535)
- Лична карта, борачка книшка и членска карта на име Весели Ајредин, с. Д. Палчиште, Тетово. (536)
- Свидетелство за VIII одделение на име Илџази Сатки, с. Добарце, Тетово. (537)
- Свидетелство за IV одделение на име Ристова Верка, с. Чelopeк, Тетово. (538)
- Свидетелство за IV одделение на име Цвета Стефановска, Тетово. (539)

Свидетелство за VII одделение на име Екрем Садику, с. Слатино, Тетово. (540)
 Свидетелство за IV одделение на име Саип Зекири, с. Пршовце, Тетово. (541)
 Свидетелство за V одделение на име Шакири Ремзи, с. Шипковица, Тетово. (542)
 Здравствена легитимација на име Хисен Елези, Тетово. (543)
 Земјоделска здравствена легитимација на име Таири Фети, с. Боговиње, Тетово. (544)
 Свидетелство за IV одделение на име Јашари Енвер, с. Доброште, Тетово. (545)
 Земјоделска здравствена легитимација на име Рауфи Назив, с. Пршовце, Тетово. (546)
 Здравствена легитимација на име Љмани Саиде, Тетово. (547)
 Здравствена легитимација на име Нешат Нуредини, с. Радиовце, Тетово. (548)
 Здравствена легитимација на име Фадил Бејкули, с. Чифлик, Тетово. (549)
 Лична карта 122301/63, издадена од Тетово на име Азем Мемети, с. Бозовце, Тетово. (550)
 Ученичка книшка за V и III одделение на име Муртезан Мутвиу, с. Доброште, Тетово. (551)
 Свидетелство за IV одделение на име Винко Стојановски, с. Прелубиште, Тетово. (552)
 Свидетелство за VI одделение на име Душко Зафировски, с. Прелубиште, Тетово. (553)
 Здравствена легитимација на име Смаили Сетар, Тетово. (554)
 Свидетелства за I и II клас средно училиште на име Виолета Ѓорѓевиќ, Штип. (555)

Советот на ООЗТ Технолошки факултет — Скопје

распишува КОНКУРС

за избор на наставници и асистенти во сите звања по следните наставни области и подрачја:

1. Еден наставник во сите звања од областа на биотехнологијата,
— подрачје технологија на прехранбени производи.
2. Еден наставник во сите звања од областа на биотехнологијата,
— подрачје теоретски основи на биотехнологијата.
3. Еден асистент од областа хемиско инженерство.

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите пропишани со Законот за високото образование на СРМ и Правилникот за избор и реизбор на наставници и соработници на Факултетот.

Кандидатите со молбата да приложат: диплома за завршено образование, список на објавени трудови, како и примерок од трудовите и посебно напишана куса биографија.

Пријавите со приложената документација, кандидатите можат да ги достават секој работен ден во Архивата на Факултетот или преку пошта.

Конкурсот е отворен 30 дена од денот на објавувањето. (370)

КОНКУРСИ

Работничкиот совет на Трговската работна организација „МОША ПИЈАДЕ“ од Скопје

распишува КОНКУРС

за избор — именување индивидуален работен орган

Услови:

Покрај општите услови предвидени во законот, кандидатот треба да ги исполнува и следните услови:

— да има завршено средна економска школа со 6 години работен стаж на раководно работно место во трговија со градежни материјали;

— да поседува морално-политички квалитети, да не е осудуван и да не постојат законски пречки предвидени со член 511 од ЗЗТ;

— да има стручни и организациски способности докажани со резултатите од досегашното работење.

Пријавите со потребните докази за стручната подготовка и другите докази за исполнување условите да се достават до Конкурсна комисија при ТРО.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето. (374)

распишува КОНКУРС

за именување (реизбор) на индивидуален работен орган — директор на РО за шумарство, дрвна индустрија и пластика „ПРЕСПА“ —

Основна организација на здружен труд „ПРЕСПАПЛАСТ“ — Ресен.

Покрај општите услови предвидени со законот, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

— да имаат завршено висока школска подготовка — технолошки, хемиски (производен смер), економски или шумарски факултет со 6 години работно искуство;

— да поседуваат морално-политички квалитети за вршењето на работната функција;

— да не се под истрага;

— да не се осудувани за кривично дело по член 511 од Законот за здружениот труд и

— да се државјани на СФРЈ.

Кон молбата кандидатите треба да ја приложат и следната документација:

— диплома за завршено образование;

— потврда за работно искуство;

— лекарско уверение;

— уверение дека не се под истрага и

— уверение дека не се осудувани за кривично дело по член 511 од ЗЗТ.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Молбите со потребната документација да се поднесуваат на адреса: РО за шумарство, дрвна индустрија и пластика — ООЗТ „Преспапласт“ — Ресен со дознака „За конкурсна комисија“.

Некомплетирани и неблаговремено пристигнати молби нема да бидат земани предвид при разгледувањето. (372)

Врз основа на член 95 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“, број 17/79), Собранието на Социјалистичка Република Македонија

ОБЈАВУВА

дека ќе врши избор на тројца судии на Окружниот стопански суд во Скопје и еден судија на Окружниот стопански суд во Штип

Кандидатите кои ги исполнуваат условите од член 91 од Законот за редовните судови треба да поднесат пријави до Собранието на СРМ — Комисија за прашања на изборите и именувањата, во рок од 15 дена од денот на објавувањето.

Бр. 10-2487
22 октомври 1982 година
Скопје

КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И ИМЕНУВАЊАТА

Врз основа на член 95 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“, број 17/79), Собранието на Социјалистичка Република Македонија

ОБЈАВУВА

дека ќе врши избор (реизбор) на тројца судии на Окружниот суд во Скопје

Кандидатите кои ги исполнуваат условите од член 91 од Законот за редовните судови пријавите треба да ги поднесат до Собранието на СРМ — Комисија за прашања на изборите и именувањата, во рок од 15 дена од денот на објавувањето.

Бр. 10-2541
26 октомври 1982 година
Скопје

КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И ИМЕНУВАЊАТА

Врз основа на член 95 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ број 17/79), Собранието на Социјалистичка Република Македонија

ОБЈАВУВА

дека ќе врши избор (реизбор) на двајца судии на Окружниот суд во Битола и избор (реизбор) на еден судија на Окружниот стопански суд во Штип

Кандидатите кои ги исполнуваат условите од член 91 од Законот за редовните судови треба да поднесат пријави до Собранието на СРМ — Комисија за прашања на изборите и именувањата, во рок од 15 дена од денот на објавувањето.

Бр. 10-2592
1 ноември 1982 година
Скопје

КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И ИМЕНУВАЊАТА

СОДРЖИНА

Страна

- | | |
|---|-----|
| 575. Одлука за помилување на осудени лица | 745 |
| 576. Одлука за користење на издвоените средства на посебна сметка за повлекување на странски кредити — — — — | 745 |
| 577. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за издвојување на дел од средствата од малопродажната цена на моторниот бензин и плинското масло на посебна сметка — — — — — | 746 |
| 578. Одлука за изменување на Одлуката за намените, начинот и условите за користење на слободните парични средства на Републиката и на општините во 1982 година што се водат како депозит во Народната банка на Македонија — — | 746 |
| 579. Решение за разрешување советник на претседателот на Републичкиот комитет за здравство и социјална политика | 746 |
| 580. Решение за давање согласност за именување директор на Студентскиот центар „Скопје“ — Скопје — — — — — | 746 |
| 581. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 85/82 од 9 септември 1982 година — — — — — | 746 |
| 582. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 86/82 од 16 септември 1982 година — — — — — | 747 |
| 583. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 134/81 од 9 септември 1982 година — — — — — | 748 |
| 584. Одлука за именување секретар на Републичкиот општествен совет за прашања на општественото уредување — — | 749 |

Општи акти на самоуправните интересни заедници

СКОПЈЕ

- | | |
|--|-----|
| 291. Општествен договор за изедначување на неопходното ниво на обезбедување и задоволување на основните права од социјална заштита во 1982 година — — — | 749 |
| 292. Самоуправна спогодба за изменување и дополнување на Самоуправната спогодба за висината на постојаната парична помош на корисниците на социјална заштита — — — — — | 751 |
| 293. Самоуправна спогодба за висината на најнискиот износ на надоместокот за сместено лице во друго семејство — — — | 752 |
| 294. Спогодба за изменување и дополнување на Спогодбата за висината на цените на услугите на организациите на здружен труд од областа на социјалната заштита | 752 |

РАДОВИЦ

- | | |
|--|-----|
| 295. Одлука за измена на Одлуката бр. 02-181/21-6 донесена од Собранието на Заедницата за вработување — Радовиш на 29 март 1982 година — — — — — | 753 |
|--|-----|

ДЕБАР

- | | |
|--|-----|
| 296. Одлука за намалување на пресметковната стапка на придонесот за вработување во 1982 година — — — — — | 753 |
|--|-----|